

**Национална мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2021
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	6
ДЕЛОВЕН ФОНД	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје (скратен назив ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2021, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 09.08.2022

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Секој член на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во ни една јурисдикција.

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

<i>(во илјади денари)</i>	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2021	2020
ПРИХОДИ			
Приходи од донации	4	15.025	8.401
Приходи од продажба	4	232	-
ВКУПНО ПРИХОДИ		15.257	8.401
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4	-	-
РАСХОДИ			
Програмски расходи	5	15.257	8.401
ВКУПНО РАСХОДИ		15.257	8.401
Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)		-	-
Данок на непризнаени расходи			
Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)		-	-

Скопје, 08.02.2022

Елена Димушевска
Овластено лице

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2021	2020
СРЕДСТВА			
<u>Долгорочни средства</u>		-	-
Материјални средства	6	-	-
Нематеријални средства	6.1	-	-
<u>Тековни средства</u>		5.522	1.421
Побарувања од купувачи	7	89	-
Останати побарувања	8	-	-
Парични средства	9	5.434	1.421
<u>АВР</u>	10	-	73
ВКУПНО СРЕДСТВА		5.522	1.493
ФОНДОВИ И ОБВРСКИ			
<u>Фондови и резерви</u>		-	-
Деловен фонд		-	-
Ревалоризациона резерва		-	-
Резервен фонд		-	-
Нераспределен дел од вишокот на приходи - добивка		-	-
Извори на средства за други намени		-	-
<u>Долгорочни обврски</u>		-	-
<u>Тековни обврски</u>		272	153
Обврски спрема добавувачи	11	272	153
Останати обврски	12	-	-
<u>ПВР</u>	13	5.251	1.340
ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ		5.522	1.493

Скопје, 08.02.2022

Елена Димушевска
Овластено лице

ДЕЛОВЕН ФОНД

Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи			
<i>(во илјади денари)</i>	Деловен фонд	Акумули- рани вишоци на приходи	Вкупно
2020			
Состојба на 01.01.	-	97	97
Приходи во годината		8.401	8.401
Расходи во годината		(7.991)	(7.991)
Приходи за пренос во наредна година		1.243	1.243
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	410	(410)	-
Амортизација	(410)		(410)
Состојба на 31.12.	-	1.340	1.340
2021			
Состојба на 01.01.	-	1.340	1.340
Приходи во годината		15.257	15.257
Расходи во годината		(14.813)	(14.813)
Приходи за пренос во наредна година		3.911	3.911
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	444	(444)	-
Амортизација	(444)		(444)
Состојба на 31.12.	-	5.251	5.251

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општо за Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство е формирана на 7 декември 2010 год. од дваесет граѓански организации кои работат на полето на спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Во годината која следува функционира како неформална мрежа сè до 16 декември 2011 год., кога и официјално е регистрирана како правен субјект.

Мисијата на Мрежата е координирано делување на граѓанските организации кон унапредување на политиките и праксите во борбата против насилството врз жените и семејното насилство. Целта на Мрежата е признавање и унапредување на човековите права на жените во Република Македонија. Визијата на Мрежата е да создаде општество без насилство, во кое жените ќе можат целосно да ги развиваат своите потенцијали и активно да учествуваат во креирањето на заедници на еднакви можности.

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	6764576
Целосен назив на правното лице	Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје
Седиште	Коста Кирков бр. 5-1/9А, Скопје – Центар, Центар
Датум на основање	16.12.2011
Единствен даночен број	4058012512093
Приоритетна дејност	10.1 социјално хуманитарно здружение

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје доследно се применуваат од година во година.

3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе

се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти - згради	1%
Опрема	100%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 20%

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

3.3 Побарувања и обврски

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.5 Износи искажани во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.

Белешка 4*(во илјади денари)*

	2021	2020
Приходи	15.257	8.401
ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ	15.025	8.401
Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации	15.025	8.401
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ	232	-
Приходи од услуги	232	-

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

Приходи по донатори	2021	2020
Balkan Trust for Democracy	6.164	-
Kvinna till Kvinna	5.652	1.615
UNICEF	1.506	749
WAVE	166	185
Slovak Embassy	421	-
Град Скопје	849	1.000
ФООМ	477	508
OSCE	182	729
Autonomous Women's Center (AWC)	3.433	2.696
British Embassy	50	297
Други	35	69
Zenska Kosovska Mreza	-	92
Општина Гази баба	-	200
Влада на РСМ	-	810
Otvorena Porta	-	97
Filla Die Frauenstiftung Alte Koenigstrashe Hamburg	-	597
ВКУПНО ДОНАЦИИ	18.936	9.644
Приходи од претходната година	1.340	97
Пренесени приходи во наредната година	(5.251)	(1.340)
ВКУПНО ПРИХОДИ	15.025	8.401

Белешка 5*(во илјади денари)*

Расходи	2021	2020
		15.257
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА	626	305
Потрошени материјали	54	13
Потрошена енергија	259	107
Инвестиционо одржување на средствата	15	6
Други услуги	248	173
Превозни - транспортни услуги	50	-
Други материјални расходи	-	6
ДРУГИ РАСХОДИ	11.317	7.685
Провизија за платен промет	72	49
Дневници за службени патувања и патни трошоци	1.096	179
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	5.915	7.227
Негативни курсни разлики	46	20
Членарини	41	-
Интелектуални и други услуги	335	126
Авторски хонорари	3.813	84
КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА	444	410
Средства за опрема	444	410
ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ	2.870	-
Вкалкулирани плати	2.870	-

Белешка 6

(во илјади денари)

Материјални средства

2020	Опрема	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1.1.	117	117
Набавки во текот на годината	410	410
Отуѓување/расходување	-	-
Ревалоризација	-	-
Состојба на 31.12.	527	527
Исправка на вредноста		
Состојба на 1.1.	(117)	(117)
Амортизација за тековна година	(410)	(410)
Отуѓување/расходување	-	-
Ревалоризација	-	-
Состојба на 31.12.	(527)	(527)
Сегашна вредност 31.12.	-	-

2021	Опрема	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1.1.	527	527
Набавки во текот на годината	444	444
Отуѓување/расходување	-	-
Ревалоризација	-	-
Состојба на 31.12.	971	971
Исправка на вредноста		
Состојба на 1.1.	(527)	(527)
Амортизација за тековна година	(444)	(444)
Отуѓување/расходување	-	-
Ревалоризација	-	-
Состојба на 31.12.	(971)	(971)
Сегашна вредност 31.12.	-	-

Белешка 6.1

(во илјади денари)

Нематеријални средства	2021	2020
Набавна вредност		
Состојба на 01.01.	-	-
Набавки во текот на годината	-	-
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	-	-
Исправка на вредноста		
Состојба на 01.01.	-	-
Амортизација за тековна година	-	-
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	-	-
Сегашна вредност 31.12	-	-

Белешка 7*(во илјади денари)*

	2021	2020
Побарувања од купувачи	89	-
ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	89	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	89	-

Белешка 8*(во илјади денари)*

	2021	2020
Останати побарувања	-	-

Белешка 9*(во илјади денари)*

	2021	2020
Парични средства	5.434	1.421
Жиро сметка	5.434	1.421

Белешка 10*(во илјади денари)*

	2021	2020
АВР	-	73
Однапред платени трошоци	-	73

Белешка 11*(во илјади денари)*

	2021	2020
Обврски кон добавувачите	272	153
Примени аванси	272	153

Белешка 12*(во илјади денари)*

	2021	2020
Останати обврски	-	-

Белешка 13*(во илјади денари)*

	2021	2020
ПВР	5.251	1.340
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	5.251	1.340